

## Прашања за прелиминарна фаза – трет ден 28.06.2021

1. При развивање на проектна апликација се воспоставуваат **индикатори**. За што се потребни тие? *(повеќе точни одговори)*
  - a) **Разјаснување на карактеристиките на општите цели, целта на проектот и резултатите**
  - b) Формулирање на одржливоста на проектот
  - c) **Обезбедување основа за мерење на спроведувањето**
  - d) **Помош при набљудувањето и оценувањето**
  
2. Што се **претпоставки** во процесот на развивање проектна апликација? *(еден точен одговор)*
  - a) Надворешни фактори кои влијаат на нашата интервенција и ние можеме да влијаеме на нив
  - b) Надворешни фактори кои немаат значајно влијание на нашата интервенција
  - c) **Надворешни фактори кои влијаат на нашата интервенција, но ние не можеме да влијаеме на нив**
  - d) Надворешни фактори на кои ние можеме да влијаеме со нашата интервенција
  
3. Во апликациите на ЕУ за грантови начинот на кој ќе се спроведе проектот како и тимот кој ќе го спроведува се дел од: *(еден точен одговор)*
  - a) Опис на проектот
  - b) **Методологија**
  - c) Времетраење и план на дејствување
  - d) Одржливост
  
4. Кога може да се јави судир на интерес во граѓанска организација? *(повеќе точни одговори)*
  - a) **Постои можност за директна материјална добивка за некој од организацијата**
  - b) **Кога блиски соработници или членови на семејството на некој од организацијата имаат некоја лична корист**
  - c) Кога организациските интереси преовладуваат при донесувањето на значајни одлуки
  - d) **Кога личните интереси на некој од организацијата преовладуваат при донесувањето на значајни одлуки**
  
5. Кои се механизмите за само-регулација? *(повеќе точни одговори)*
  - a) Етички кодекси и кодекси на однесување
  - b) Системи за управување со квалитет
  - c) **Информативни сервиси (TechSoup Europe/GuideStar/Charity Navigator)**

- d) **Шеми за сертификација и акредитација ([www.osgs.at](http://www.osgs.at) ...)**
- e) **Упатства**

6. Финансиската одржливост како еден од елементите на организациска одржливост подразбира капацитет да се обезбедат ресурси кои се неопходни да се остварат програмската и институционалната одржливост. Кои се столбовите на финансиската одржливост? *(повеќе точни одговори)*

- a) **Финансиско и стратешко планирање**
- b) **Диверзификација на приходите**
- c) **Генерирање на сопствени приходи**
- d) **Цврст систем на администрација и финансии**

7. Кога станува збор за финансиска способност на организацијата, ликвидноста се однесува на способност да се излезе во пресрет на долгорочните обврски и планови додека пак солвентност се однесува на способност да се подмират краткорочните обврски. *(еден точен одговор)*

- a) **Точно**
- b) **Неточно**

8. Кои се факторите на успех на мрежите? *(повеќе точни одговори)*

- a) **Системи и процедури**
- b) **Стратегија**
- c) **Учење и иновации**
- d) **Соработка**
- e) **Раководна структура**

9. Што претставува механизмот за **отчетност** на граѓанската организација? *(повеќе точни одговори)*

- a) **Редовно изготвување и публикување на годишни наративни и финансиски извештаи на организацијата**
- b) **Надворешни ревизии кои помагаат да се анализира и да се види дали организацијата работи во согласност со соодветни финансиски стандарди и норми**
- c) **Точни контакт детали на веб страната, меморандумот и други комуникациски алатки**
- d) **Публикувана ажурирана листа на членови на управните структури на организацијата**
- e) **Јасно дефинирани процедури за членство, јасни правила во однос на чланарината, обврските на членовите**
- f) **Усвоени етички методи на генерирање фондови како и соодветните насоки за транспарентност и известување кон донаторите**

10. Систем претставува низа внатрешни процеси преку кои функционираат одредени операции на ГО, додека пак процедура е регулирање на даден процес, согласност како активностите ќе бидат организирани а одлуките донесени. *(еден точен одговор)*

**a) Точно**

b) Неточно